

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Активни и пасивни ортодонски апарати			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за ортодонција			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Стипица Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава и практична настава: -Земање на отпечаток -Излевање на отпечаток -Соклирање на модели -Ретенциони елементи -Активни елементи -Ортодонски сили и биомеханика -Активни Ортодонски апарати -Пасивни Ортодонски апарати -Ортодонски мобилни апарати за корекција на аномалии во прва класа -Ортодонски мобилни апарати за корекција на аномалии во втора класа -Ортодонски мобилни апарати за корекција на аномалии во трета класа -Современи мобилни Ортодонски апарати ( invisaling I ecligner)				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6ЕКТСx30часа=180часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+15+10+80=180часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови	
		16.3.	Домашно учење	80 часови	
17.	Начин на оценување				

	Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)		
17.1.	Тестови	40 бодови	
17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)	10 бодови	
17.3.	Активност и учество	10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
	од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Проф.д-р Стипица Поповски Ана Радеска Пановска	Практикум Ортодонски Апарати		
	2.	Проф.д-р Стипица Поповски Ана Радеска Пановска	Ортодонција 1-скрипта		
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				